



**WINTER
2018/2019**

БАНСКО

ASTERA BANSKO HOTEL & SPA****



ASTERA BANSKO HOTEL & SPA****	01.12-22.12.18 01.03-15.04.19	23.12-27.12.18 11.01-28.02.19	04.01-10.01.19	28.12-03.01.19
Двокреветна соба (2+1)	41	50	53	78
Еднокреветна соба (1+0)	52	64	74	109
Едноспален апартамент (2+2)	58	71	79	98
Двоспален апартамент (4+2)	68	81	90	108

Во цената е вклучено:

- Ноќевање на база полупансион
- користење на базен, фитнес, сауна, парна бања, џакузи, турска бања
- WI-FI интернет на рецепција
- Ски остава
- Транспорт до ски лифт
- Паркинг
- туристичка такса

НАПОМЕНИ:

- 1 или 2 деца до 2.99 год се сместуваат бесплатно
- 1 дете од 3-12.99 год на редовно легло плаќа 50% од цената
- 1 дете од 3-12.99 год на дополнително легло со двајца возрасни се сместува бесплатно
- 2 деца од 3-12.99 год со двајца возрасни во апартамент : првото се сместува бесплатно , второто плаќа 50% од цената
- 2 возрасни со 2 деца : едното до 2.99 год и другото од 3-12.99 год – и двете деца се сместуваат бесплатно
- 2 деца од 3-12.99 год со еден возрасен – и двете деца плаќаат по 50% од цената
- Возрасен на дополнително легло плаќа 70% од цената

ДОПЛАТИ:

- Ручек : возрасен 8 евра, деца од 3-12.99 год плаќаат 4 евра
- Новогодишна свечена вечера на **31.12.2018 (адолжителна)**: возрасен – 85 евра, деца од 2.99-12.99 год плаќаат 45 евра
- Божикна свечена вечера (незадолжителна): возрасни – 45 евра, деца од 2.99-12.99 год плаќаат 25 евра

ПОПУСТИ:

- Специјална понуда: 7=5, 14=10, за период на престој од 01.12-22.12.2018 и 01.03-15.04.2019 . За престој од 2-6 ноќевања и 10% попуст на редовната цена
- 7=6, 14=12 за период на престој 23.12-27.12.2018 и 11.01-28.02.2019. За престој од 2-6 ноќевања и 10% попуст на редовната цена

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Ферижал Кашиков и СКТМ